

ОПШТИНСКИ ОДБОР НА СЗБ ОД НОВ РЕСЕН

ИНФОРМАЦИЈА

за актуелните прашања во врска со активностите
за издавање на публикација за Наум Веслиевски
—[—]овчарок и други личности

Ресен, Јануари 1989 год.

Како што е познато активноста на Преспа во Народноослободителната борба не е адекватно прикажана низ историографските публикации, дури не ни во мера во која што тоа го сториле подрачја (општини) со релативно помала револуционерна активност, а да не заборуваме за подрачја (општини) каде што таквата активност била и сразмерно поголема.

Стои фактот дека Преспа засега располага само со Зборник на паднати борци а во џек е изработка ^{на} хронологија за револуционерни настани во периодот 1919-1945 година која се очекува од страна на авторите да биде довршена до крајот на септември оваа година,

Ако се изземат поголемите подрачја и градови кои имаат далекупоголема револуционерна активност, според некои оценки може да се констатира дека Преспа спаѓа во редот на подрачјата со релативно голема активност и допринос во НОВ. Винаме релативно затоа што се работи за подрачја со околу 23-24000 жители и во споредба со оние под ачја каде што таквата активност е поголема, Преспа е за неколку пати помала. Друг битен фактор од особено значење е што во големите градови и населби присуството на помногубројна интелигенција и работничка класа допринесувале за ширење на револуционерни идеи во тие средини. Меѓутоа и покрај малубројната интелигенција и отсуството на работничката класа револуционерните идеи, па според тоа и револуционерната активност во Преспа бргу се ширела, а особено во периодот по окупацијата на намата земја.

Како резултат на таквата активност, во Преспа дошло до помасовни револуционерни активности што во оваа прилика немаме намера да ги подвлекуваме, бидејќи се работи за општо-познати настани кои на одреден начин имле место во разни историографски публикации, зборници и сл. издадени од други општини. Овде посебно треба да се истакнат историографските публикации, зборници, монографии за ликови и други списанија на Општината Битола во кои на видни места се подвлечени активности и настани од периодот на револуцијата што се одвивале на подрачјето на Преспа како и личностите од Преспа што во нив учествувале. На пример, опишувајќи ја активноста на Битолско-Преспанскиот партизански одред "Даме Груев" нужно се описаны моменти и настани од неговото делување на нашево подрачје. Со цел да се добие целосен приказ за борбениот пат на овој прославен партизански одред.

Нашата намера е во оваа прилика да укажеме дека во овие историски настани учествувале видни личности од Преспа , кои имаат особен придонес во разгорот на револуционерното движење во Преспа и пошироко во Републикава или пак личности кои во текот на револуцијата израснале во врвни команданти на одреди и покрумни военки единици (батаљони) бригади) , чија што слава на широко се прикажува не само во Преспа туку и пошироко . Сметаме дека Преспа има особен долг спрема таквите личности , а исполнувањето на дел од кој долг е ангажирањето за овековечување на нивниот револуционерен и борбен лик преку форми и начини признати во историографијата на секоја нација . Од тие форми е издавањето на публикации за ликови во кои би се исказала сèкундната активност на личноста , неговиот животен револуционерен и борбен пат како и носталгите сврзани со личноста за која се однесува публикацијата , а кои ќе придонесат да се осветли ликот во мера и димензии што вистински ги заслужува . Треба да се истакне дека Преспа во револуцијата истакнала личности кои по својот придонес , заслуги , револуционерна и борбена активност се носат со врвните историски личности што ги дала Републикава , со кои Преспа со право се горде . Мебутоа , стопи фактот дека за овековечувањето на нивниот лик и дело Преспа и натака треба да се несебично ангажира . Соглавувајќи ја заквата положба во последно време се попримати е соглавувањето од потребата кон овековечување на ликовите на неком личности преку активности што во одреден момент ќе овозможат издавање на публикации . Во таа смисла Комисијата за хроники и мемори и Претседателството на СЗБ на своите неодлични одделни единици , дадоа начелна согласност за отпочнување со такви активности , како и размислување за личностите за кои треба во овој правец да се ангажират , односно кои тоа го заслужуваат . Постои неподелено мислење дека меѓу повекето заслужни , сепак според својот револуционерен придонес , храброст и пожртвување , достигнатиот степен на слава во единиците со кои командувале и во средините , посебно се истакнуваат имињата на народниот heroј Мите Богоевски прославениот командант Науме Веселиевски - Овчарот , пожртвуваниот првоборец и командант Мите Трновски-војводата , првоборецот и комесарот на партизанскиот одред Јанко Спиронски , а покасно и да други ~~истакнати~~ организатори на востанието и врвни раководители од тој период , како на пример првборецот Цветко Узуновски и др . Опимувајќи го ликот и револуционерното дело на споменатите личности сèкако ќе најдат свое место и многу други ликови

од нашата револуција; без чие што опфаќање историјата на Преспа ќе биде нецелосна. На пример, неможе да се зборува за овчарот без да се истакне улогата на неговите соборци, Старејко, Јордан и други. Ова впрочем ќе биде предмет на уменоста на оние што ќе му биде доверено обликувањето на публикациите, кои што во своите истражувања секако ќе одат многу помироко т.е. и на простори вон од Преспа бидејќи активноста на спомнатите другари не е сврзана само со Преспа.

Тргнувајќи од фактот што секој од овие другари одредени периоди делувале на различни простори, а и карактерот на нивната активност често исти била различна, тоа и пристапот кој прибирањето на мемоарската граѓа нужно ќе биде различен. Еvidентно е дека иако во Преспа немаме искуство во таков вид на активности, иму имајќи доволно квалификувани стручни кадри кои ќе се ангажираат во овие правци и би поттикнувале одредени положби, истапувајќи со идем и сите оние фактори од кои што зависи успешноста во пишувањето на историографија и се она што тоа значи.

И напред ја споминавме Битола која обилува со разни историографски публикации, зборници, публикации за ликови и тн. Меѓутоа, јасно е дека Битола обилува и со квалификуван кадар способен да се носи со таква проблематика. За разлика од Ресен, каде што добар дел од оние што биле учесници во бројните настани со наоѓаат во Скопје, Битола и други места. А во Битола останале скоро поголемиот дел од учесниците, кои максимално се ангажирани во давање прилог во пишувањето на поповата историја.

Мора да се спомне дека прилично долго време ни ангажира активноста во пишувањето на Хронологијата на настанита во Преспа. Се сметаше дека таа треба да претстави основа на моја понатака треба да се продолжи процесот на сите други активности. Често погрешно се сметаше дека Хронологијата може да биде замена на целокупната друга историографија. Гледано од аспект на тоа што претставува Хронологијата, а што историографските публикации, веднаш се уочува дека меѓу овие две постои битна разлика и тоа во сите правци. Хронологијата на пример ги регистрира и опишува по хронолошки ред историските настани без коментари, без детално опишување на настани, се ограничува само на активности на просторот на Преспа. Другите публикации како можно честашто ќе ги опишат во сите детали, ги истражуваат личностите што во нив

учествувале а посебно оние кои од нив се истакнувале , како и сите други моменти што нив ги чинат интересни и привлечни за читателот , додека пак Хронологијата го нема тоа својство .

Што е ~~што~~ поважно кога , пак , се работи за таблиција (монографија) за ликови , таа нужно се протега на сите простории како што личноста која се описува делувала . На пример , ако се работи за ликот на овчарот таа нема да се ограничи само на просторот на Преспа , туку ќе се протегне и на другите простории како на пример Дебарца , Копачијата со Кичево , мала Преспа и Ѓојска Македонија и натама од Кожув до Црна Трава и обратно до Кожув , т . ј . секаде каде што делувале единиците на прославениот командант - овчарот .

Непостоењето на искуство , а и начинето на доволно квалификуваните кадри условува ја приодот кои ова да помогне чарста приспособување , шту пак одреден правец како и на кој начин може да се реализира она што сега се утврди претставена идеја , желба .

Протескетостното , пристапајќи ја иницијативата да се отпочне со ваква активност и да ја отрешиме раша на Комисијата за хроники и мемоари , таа да испрати Програма и да одреди патишта и начини за одржување на активноста . Комисијата од своја страна формира работна група , како оперативно тело кое ќе се ангажира целосно за овие активности .

За да се дојде до одредени сознанија работната група организира средби со учесници и тоа една во Скопје , друга во Битола . На средбата во Скопје на која пристапуваат , покрај преспаните што живеат во Скопје , уште и другите Бено , Русо , Коки , Злате Билјаниорски , Карче , Фана Кочовска и други учесници кои во одредени периоди биле со овчарот и во единиците со кои тој контактивал . Бидејќи побараната помош во осмислувањето на активноста и беа повикани на соработка до оваа смисла . Мора да се нагласи дрка иницијативата беше посеке од поздравона . На овој план имаме замерки дека таа требајло да усledи многу порано , додека секавијата биле многу посветени , а и бројот на оние другари што можеле да имаат свои прилог се разредчен . Искажувачката на дел од пристапите упатуваа на ваклучок дека овчарот бил редок пример на другар , борец а уште повеќе како командант и човек со ванредни способности , оличение на крబрост и похртливост , доколку тој секогаш ги извршил најсложените

и најrizичните операции дека во сите борби тој излегувал како победник над непријателот со несвртливо мал број на жртви. Со оден збор, тој се изедначува со чапаев и други историски личности и херои. Се смета дека е добро познат во народот каде што минувале единиците, но и кај непријателот, кој често не се осмеливал да ја прифати борбата со "овчаровците" (како обично ги викале борците од овчарскиот батальон). Особено забележани биле исказувањата од др. гардите Бено Русо и Злате Билјановски кои подолг период биле заедно со Овчарот. Тие од своја страна критикуваат дека можно лико ко со спомирираат по осинсливје, а поготово во речетвувањето на никот на овчарот во онаа величина што го сумо стварно му припаѓа. Со оден збор се смета дека средбата во Скопје, на која покрај нас учествуваше и Вилијел Илијески од Битола некогаш собороски комесар на чета во овчарскиот батальон, беше многу успешна и отработувачка. Слично нешто е сторено и во Битола, каде исто така се најде на голема поддршка и ужас пост за учество во овие активности. Овде посебно беше забележливо исказувањето на Нецо Јутовски борец од одредот "Чиме Груев", кој изрази спремност не само да даде свој прилог во опишувањето на настани, туку и да помогне на оние што сами тоа не можат да го сторат. Другарот Нафи Сулејман командир на одделение во Овчарскиот батальон а покасно познат командант на Четвртата, односно содружта албанска бригада, изјави "Овчарот нас сите не претвори во чистински и храбри борци, беше нејстражлив би рекол првата легенда, величина која ги надминувала сите други".

Што се однесува до патнината по кој може да се реализира оваа идеја постојат различни мислеси. Едни мислат дека тоа треба од почеток да се препушти на историчари кои целосно треба да ја обврзат целокупната работа, други сметаат дека институтите и историчарите пред се го истакнуваат сопствениот историјски интерес, те постои бојазан, овчарот да не се прикаже во оваа величина што стварно му припаѓа. Секое додавање, преувеличување и сл. би било толку итетно колку што е итетно и одземањето на она што стварно му припаѓа. Вакво беше гледањето од Бено Русо, Тодо Дериевски - Кумо, Карчо и др. "

Што се однесува до видот на публикацијата, таа може да биде монографија, која ќе содржи биографски податоци и ќе ги опише севкупните активности и настани во кој учествува или пак сејавања, односно комбинација на двета поканед спомнати вида.

И на двете средби е предложено активноста да се одвива преку Сојузот на борци Ресен, кој за таа цел треба да формира тело (иницијативен одбор, издавачки совет или сл.). во кое покрај другите од Ресен, треба да се одредат и другари од Скопје и Битола, кој за своето има аче би се вклучиле во собирање на мемоарската граѓа. Овој тој етап е отворен за обикновен

Иннатот по кој што мора да се тргне е да се приbere мемоарската граѓа, секавања од живи учесници за разни настани, при што најверодостојно да се опише настанот, и истражувања во историската документација, во историските архиви, музеи, институции и сл. како и истражувања во досега печатени публикации што може да се препусти на авторот, или пак преку активирање на активности, пред се историчарите од Домот на културата.

И едниот и другиот начин имаат свои недостатоци, кој е тешко од напред да се поточно дефинираат.

Било и кој начин на собирање на мемоарска граѓа да се одлучи, нужно е да се со активноста отпочне уште веднаш, од принципи што се напред наведени (проредување на учесниците, заборавеност поради ископот наподиг перид од случајувањето на настани и тн.).

Што се однесува до пуштување публикација (монографија или нешто слично) за ликот на народниот херој Мите Вогоевски, пристапот нужно е различен од оној за јавчарот, пред се заради различната улога што тие ја одиграле во револуцијата, различни средини и учесници кои можат да дадат прилог кон тоа. Познато е дека револуционерната активност на Мите отпочна во трговската академија во Битола, продолжи за време на студиите во Белград, а во периодот на окупацијата во Преспа - во ширење на комунистички идеи, организирање и проширување на партизанските организации и подготвоки за настани што следуваат (исбрулање на партизански одред).

Познато е дека Мите уште одученичките години пројави значајна поетска склоност и даде значаен допринос во поезијата и тоа прогресивната, револуционерната. Во својот краток животен век Мите напишал исклучуј творби, преку кои тој се обидира како голем поетски капацитет, потенцијал кој во книжевната средина со право се изедначува со видните поетски капацитети, како Иван Гојан Ковачик, Коста Рачин, Вапцаров и други.

Тргнувајки од овој фактор, последните години овде се одржува поетска манифестија посветена на поетското дело на Мите. Се смета тоа да добие традиционален карактер, а оваа година која се совпаѓа со 100-годишната од неговото раѓање, се смета да се издаде зборник (или нешто слично) на Митевата **посредба**. Ние сметаме дека, со оглед на фактот што Мите беше не само поет унте повеќе револуционер, организатор; порационално би било кога би се изнајмле сили да се обедини неговиот револуционерен лик, историски лик, со неговиот поетски спус. Така и Мите би бил целосно прикажан во историјата и како поет и како револуционер, тоа што фактички и бил. На овој план треба поцелосно да се размисли и да се донесе Одлука која што во овој момент е и најцелискодна.

Илија Сипровски, првоборец, политички комерас на партизанските единици, се потруди за време на свјот живот сам да го стори она што и не сега намраваме да го чиниме за другите. Имено, тој капашал секавања не само за неговата активност, туку и за историјата за развојот на партијата во Преска и делувањето на партизанските единици во кои тој во одредени периоди бил првадливи политички работници.

Меѓутоа, како што е познато овие секавања не се публикувани во интегрален текст, од причини што претседателството на СЗБ своевремено одлучи, печатењето да се изврши по објава азист на Хронологијата со оглед на тоа што некои настани требало поточно да се утврдат и сообразат со оние од Хронологијата.

На крај да се напомене, доколку материјалният аспект, односно финансирањето на оние активности во досегашно време, време на кризи и финансиски рескрипции, ќе претставува ограничувачки фактор кој не ќе допушта комплетни зати, туку ќе мора да се оди кон прилагanje на парцијални решенија, во прв ред собрање на мемоарска граѓа за во даден момент таа да се користи како извор за пишување на историографски публикации. Не бидејќи достајацно доколку се обезбеди, издавање по една публикација годишно, што не значи дека во колку се обезбедат финансиски средства да се направи нешто повеќе од тоа.

Вреди да се истакне дека до скоро печатењето на некои публикации (што претставува највисока стапка) било организирано од Републиканскиот Сенц за научни дејности.

Дали тоа вами и сега ~~ни~~ ё голем знак на прашање. Ако тоа сега неможе да се оствари сам посебе со наметнува заклучокот дека многу касните и дека последиците од таквото каснење се согледливи од сите аспекти.

Заклучок

1. Остварувањето на овие идеи претставува тешка и макотрина работа, која бара максимално ангажирање на сите субјективни снаги во општината, почнувајќи од ОЗБ, борбенето на општината, другите општествено-политички структури, Домот на културата, и сите активисти што би биле вклучени во остварувањето на оваа значајна општествено-политичка и историска задача.

2. Обезбедувањето на финансиски средства исто така ќе претставува фактор со кој однапред треба да се смета. Во таа смисла треба да се испита можноста за учество од страна на стопанските субјекти, буџетските можности на општината на дури и распределбата на граѓаните.

3. Домот на културата треба да биде максимално ангажиран со неговиот целокупен стручен кадровски потенцијал, што ќе состави во функција за остварувањето на собирачката активност на мемоарска граѓа, скапања и други прилози од проживеаните учесници во НОВ.

Дури од кога реално и објективно ќе се оценат нашите можности (материјално-финансиските, кадровските и сл.) да се донесе конкретна одлука за отпочнување со активност што ќе значи реализација на она што сега претставува идеја. Ова ед причини да не се застапи на половина пат.

Во колку се одлучи да се отпочне со интензивна активност, во тој случај ќе биде нужно формирање на Иницијативен одбор во кој би биле застапени и учесници во НОВ од секцијата на одредот Џаме Груев ~~Иван Ѓорѓијев~~ во Скопје и Битола како и други соборци на Овчарот.

Накиот долг спрема споменатите ликови, првоборци и револуционери не обврзува ~~погледно~~ да се пријатиме кон реализација на овие иницијатива, на начин како што тоа го направиле и другите подрачја, се разбира во многу поот睽нисти услови, а за што име самите ја носиме отговорност.